



# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЧАШКА

Службен гласник на општина Чашка Излегува по потреба	Број 4 година XIV 10.05.2010 година	БЕСПЛАТЕН ПРИМЕРОК
--	---	-----------------------

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр. 5/02), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

## ЗАКЛУЧОК

### За објавување на одлука за измена и дополнување на одлуката за извршување на буџетот на Општина Чашка

Се објавува, ОДЛУКА за измена и дополнување на одлуката за извршување на буџетот на Општина Чашка за 2010 година, што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 30.04.2010 година.

Бр.08-656/4  
30.04.2010 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горанчо Пановски с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Р.М". бр.5/02), член 23 став 5 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на Р.М.". бр. (61/04,96/04 и 67/07 ) и член 24, став 3, од Статутот на Општина Чашка ("Службен гласник на Општина Чашка" бр.2/2006),

Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 30.04.2010 година, донесе :

## ОДЛУКА

### за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Чашка за 2010 година

## Член 1

Во одлуката за извршување на Буџетот на Општина Чашка за 2010 година („Сл.гласник на Општина Чашка” бр. 01/2010) се врши следното изменување и дополнување во „Членот 9 во став 4 зборовите: 70% од просечната месечна плата во републиката исплатена за претходната година се заменуваат со бројот 40 % во општини до 10 000 жители.

## Член 2

Измените и дополнувањата на Одлуката за извршување на буџетот на Општина Чашка за 2010 влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применуваат од 01.04.2010 година.

Бр.07-656/3  
30.04.2010 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (" Службен весник на РМ" бр. 5/2002)

Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

## ЗАКЛУЧОК

### За објавување на одлука за измена на распоредот на средства во буџетот на Општина Чашка за 2010 година

Се објавува, Одлука за измена на распоредот на средствата во буџетот на Општина Чашка за 2010 година, што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 30.04.2010 година.

Бр.08-656/6  
30.04.2010 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горанчо Пановски с.р.

Врз основа на член 36ст.1 т.2 од Законот за локална самоуправа ( Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година ) и член 16 од статутот на ЕЛС ( Службен гласник на Општина Чашка бр 2/2006 година), Советот на ЕЛС Чашка на седницата одржана на 30.04.2010 година ја донесе следната :

### **ОДЛУКА**

**За измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Чашка за 2010 година**

Врз основа на член 36 ст. 1 т. 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/2002 година) и член 16 од статутот на ЕЛС (Службен гласник на општина Чашка бр 2/2006 година), Советот на ЕЛС Чашка на седницата одржана на 30.04.2010 година ја донесе следната:

## О Д Л У К А

### За измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Чашка за 2010 година

#### Член 1

Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средства во буџетот на општина Чашка за 2010 година и тоа на следниот начин :

Потпрограма Потставка	Буџет	Самофин.	Донации	Дотации	Кредити
<b>A00 СОВЕТ НА ОПШТИНА</b>					
404150 Други надоместоци	-280.000	0	0	0	0
<b>E00 ГРАДСКА АДМИНИСТРАЦИЈА</b>					
427110 Привремени вработувања	280.000	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето и станува составен дел на буџетот на општината за 2010 година а ќе се објави во Службен гласник на општина Чашка.

Бр. 30.04.2010  
година

СОВЕТ НА ОПШТИНА Чашка  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Рамадан Амзов

Бр.07-656/5  
30.04.2010 година

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002)

Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

**ЗАКЛУЧОК**  
**за објавување на квартален извештај за**  
**извршување на буџетот на Општина Чашка за**  
**КВАРТАЛ 1**

Се објавува, Квартален Извештај за извршување на буџетот на Општина Чашка за Квартал 1, што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 30.04.2010 година.

Бр.08-656/8  
30.04.2010 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горанчо Пановски с.р.

## Квартален извештај за извршување на буџетот на ЧАШКА за квартал 1

Збирни приходи и расходи - Квартално	Буџет за 2010		Дотации за 2010		Самоф.актив. за 2010		Донации за 2010		Кредити за 2010		Вкупно за 2010		Останува за реализ.
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :</b>													
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :</b>	28.733.240	8.781.170	46.555.000	12.022.724	4.720.000	968.988	5.320.063	137.849	0	0	85.328.303	21.910.730	63.417.574
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :</b>	26.074.000	5.373.857	46.505.000	10.497.197	4.720.000	873.818	48.119	0	0	0	77.347.119	16.744.871	60.602.248
<b>КАПИТАЛЕН БИЛАНС :</b>													
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :</b>	2.450.000	24.480	0	0	0	0	0	0	0	0	2.450.000	24.480	2.425.520
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :</b>	5.109.240	365.184	50.000	0	0	0	5.271.944	0	0	0	10.431.184	365.184	10.066.000
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :</b>													
	28.733.240	8.781.170	46.555.000	12.022.724	4.720.000	968.988	5.320.063	137.849	0	0	85.328.303	21.910.730	63.417.574
<b>71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>9.400.924</b>	<b>3.435.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.400.924</b>	<b>3.435.448</b>	<b>5.965.477</b>
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	180.000	41.204	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	41.204	138.797
713 Даноци на имот	4.138.056	2.290.452	0	0	0	0	0	0	0	0	4.138.056	2.290.452	1.847.604
717 Даноци на специфични услуги	5.002.868	1.103.792	0	0	0	0	0	0	0	0	5.002.868	1.103.792	3.899.076
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
<b>72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>210.000</b>	<b>22.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.720.000</b>	<b>900.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.930.000</b>	<b>922.273</b>	<b>4.007.727</b>
722 Глоби, судски и административни такси	60.000	15.050	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	15.050	44.950
723 Такси и надоместоци	80.000	6.900	0	0	4.720.000	900.200	0	0	0	0	4.800.000	907.100	3.892.901
724 Други владини услуги	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
725 Други неданочни приходи	40.000	124	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	124	39.877
<b>74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ</b>	<b>19.122.316</b>	<b>5.323.649</b>	<b>46.555.000</b>	<b>12.022.724</b>	<b>0</b>	<b>68.788</b>	<b>5.320.063</b>	<b>137.849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.997.379</b>	<b>17.553.009</b>	<b>53.444.370</b>
741 Трансфери од други нивоа на власт	19.122.316	5.323.649	46.555.000	12.022.724	0	68.788	0	137.849	0	0	65.677.316	17.553.009	48.124.307
742 Донации од странство	0	0	0	0	0	0	5.320.063	0	0	0	5.320.063	0	5.320.063
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :</b>													
	2.450.000	24.480	0	0	0	0	0	0	0	0	2.450.000	24.480	2.425.520
<b>73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ</b>	<b>2.450.000</b>	<b>24.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.450.000</b>	<b>24.480</b>	<b>2.425.520</b>
731 Продажба на капитални средства	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	1.350.000	24.480	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	24.480	1.325.520
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :</b>													
	26.074.000	5.373.857	46.505.000	10.497.197	4.720.000	873.818	48.119	0	0	0	77.347.119	16.744.871	60.602.248
<b>40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ</b>	<b>8.622.000</b>	<b>1.934.484</b>	<b>38.704.441</b>	<b>9.265.956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.326.441</b>	<b>11.200.440</b>	<b>36.126.001</b>
401 Основни плати	4.898.600	891.261	27.907.726	6.694.307	0	0	0	0	0	0	32.806.326	7.585.568	25.220.758
402 Придонеси за социјално осигурување	1.570.500	659.517	10.796.715	2.571.649	0	0	0	0	0	0	12.367.215	3.231.166	9.136.049
403 Останати придонеси од плати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404 Надоместоци	2.152.900	383.706	0	0	0	0	0	0	0	0	2.152.900	383.706	1.769.194
<b>41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ</b>	<b>290.000</b>	<b>135.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>135.966</b>	<b>154.034</b>
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	290.000	135.966	0	0	0	0	0	0	0	0	290.000	135.966	154.034
<b>42 СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>15.314.500</b>	<b>3.145.493</b>	<b>7.520.559</b>	<b>1.206.041</b>	<b>4.720.000</b>	<b>873.818</b>	<b>48.119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.603.178</b>	<b>5.225.351</b>	<b>22.377.828</b>
420 Патни и дневни расходи	635.000	70.300	0	0	0	0	0	0	0	0	635.000	70.300	564.700

## Квартален извештај за извршување на буџетот на ЧАШКА за квартал 1

Збирни приходи и расходи - Квартално	Буџет за 2010		Дотации за 2010		Самоф.актив. за 2010		Донации за 2010		Кредити за 2010		Вкупно за 2010		Останува за реализ.
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	6.204.400	1.235.471	3.496.559	650.443	0	0	0	0	0	0	9.700.959	1.885.913	7.815.046
423 Материјали и ситен инвентар	1.089.000	311.808	480.000	71.804	3.907.000	740.315	0	0	0	0	5.476.000	1.123.927	4.352.074
424 Поправки и тековно одржување	2.085.000	597.174	175.000	13.500	123.000	0	0	0	0	0	2.383.000	610.674	1.772.326
425 Договорни услуги	3.757.600	176.039	3.289.000	462.834	570.000	108.221	0	0	0	0	7.616.600	747.094	6.869.506
426 Други тековни расходи	643.500	103.738	80.000	7.460	120.000	25.282	48.119	0	0	0	891.619	136.480	755.139
427 Привремени вработувања	900.000	650.963	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	650.963	249.037
<b>46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>1.847.500</b>	<b>157.915</b>	<b>280.000</b>	<b>25.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.127.500</b>	<b>183.115</b>	<b>1.944.386</b>
463 Трансфери до невладини организации	700.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	140.000	560.000
464 Разни трансфери	1.147.500	17.915	280.000	25.200	0	0	0	0	0	0	1.427.500	43.115	1.384.386
<b>47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
471 Социјални надоместоци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :</b>	<b>5.109.240</b>	<b>365.184</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.271.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.431.184</b>	<b>365.184</b>	<b>10.066.000</b>
<b>48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>5.109.240</b>	<b>365.184</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.271.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.431.184</b>	<b>365.184</b>	<b>10.066.000</b>
480 Купување на опрема и машини	120.000	5.990	50.000	0	0	0	0	0	0	0	170.000	5.990	164.010
481 Градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482 Други градежни објекти	4.159.240	299.500	0	0	0	0	0	0	0	0	4.159.240	299.500	3.859.740
483 Купување на мебел	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
485 Вложувања и нефинансиски средства	430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430.000	0	430.000
486 Купување на возила	250.000	59.694	0	0	0	0	5.271.944	0	0	0	5.521.944	59.694	5.462.250

## Извршување на расходите на буџетската сметка за една потпрограма

Назив на потставката	Буџет	Реализација	Остаток	%
<b>A00 СОВЕТ НА ОПШТИНА</b>	<b>3.093.400</b>	<b>630.217</b>	<b>2.463.183</b>	<b>20,37</b>
401320 Персонален данок на доход од надоместоци	209.000	41.211	167.789	19,72
404150 Други надоместоци	1.879.400	349.706	1.529.694	18,61
413110 Тековни резерви (разновидни расходи)	200.000	80.000	120.000	40,00
420120 Патување во земјата - патни расходи	75.000	19.300	55.700	25,73
421440 Транспорт на луѓе	30.000	0	30.000	0,00
463110 Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	200.000	30.000	170.000	15,00
463120 Трансфери до спортски клубови	500.000	110.000	390.000	22,00

## Извршување на расходите на буџетската сметка за една потпрограма

Назив на потставката	Буџет	Реализација	Остаток	%
<b>D00 ГРАДОНАЧАЛНИК</b>	<b>1.820.600</b>	<b>336.905</b>	<b>1.483.695</b>	<b>18,51</b>
401110 Основни плати -функционари	660.000	135.210	524.790	20,49
401310 Персонален данок на доход од плата	73.000	13.617	59.383	18,65
401320 Персонален данок на доход од надоместоци	1.600	0	1.600	0,00
402110 Основни придонеси за ПИО	150.000	39.741	110.259	26,49
402210 Основни придонеси за здравство	60.000	15.969	44.031	26,62
402220 Основен придонес за професионално заболување	5.000	1.084	3.916	21,68
402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување	10.500	2.746	7.754	26,15
403110 Останати придонеси	0	0	0	0,00
404110 Надомест за годишен одмор	14.000	0	14.000	0,00
404150 Други надоместоци	14.500	0	14.500	0,00
413110 Тековни резерви (разновидни расходи)	90.000	55.966	34.034	62,18
420110 Патување во земјата - хранарина (дневница)	80.000	18.000	62.000	22,50
420130 Патување во земјата - сместување	50.000	0	50.000	0,00
420140 Патување во земјата - споредни расходи	10.000	5.000	5.000	50,00
420210 Патување во странство - хранарина (дневница)	100.000	0	100.000	0,00
420220 Патување во странство - патни расходи	40.000	0	40.000	0,00
420230 Патување во странство - сместување	100.000	0	100.000	0,00
425260 Осигурување на моторни возила	12.000	0	12.000	0,00
426210 Расходи за репрезентација	350.000	49.572	300.428	14,16



# Извршување на расходите на буџетската сметка за една потпрограма

Назив на потставката	Буџет	Реализација	Остаток	%
<b>Е00 ГРАДСКА АДМИНИСТРАЦИЈА</b>	<b>18.815.000</b>	<b>3.942.241</b>	<b>14.872.759</b>	<b>20,95</b>
401120 Основни плати - државни службеници	2.900.000	471.495	2.428.505	16,26
401130 Основни плати - други вработени	650.000	162.883	487.117	25,06
401310 Персонален данок на доход од плата	380.000	63.068	316.932	16,60
401320 Персонален данок на доход од надоместоци	25.000	3.777	21.223	15,11
402110 Основни придонеси за ПИО	860.000	239.319	620.681	27,83
402210 Основни придонеси за здравство	380.000	96.162	283.838	25,31
402220 Основен придонес за професионално заболување	30.000	247.959	-217.959	826,53
402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување	75.000	16.537	58.463	22,05
403110 Останати придонеси	0	0	0	0,00
404110 Надомест за годишен одмор	210.000	0	210.000	0,00
404150 Други надоместоци	35.000	34.000	1.000	97,14
420110 Патување во земјата - хранарина (дневница)	30.000	0	30.000	0,00
420120 Патување во земјата - патни расходи	120.000	18.000	102.000	15,00
420130 Патување во земјата - сместување	20.000	0	20.000	0,00
420140 Патување во земјата - споредни расходи	10.000	10.000	0	100,00
421110 Електрична енергија	4.000.000	752.419	3.247.582	18,81
421240 Течни горива	160.000	79.000	81.000	49,38
421310 Пошта	150.000	29.294	120.706	19,53
421320 Телефон и телефакс	1.100.000	226.202	873.798	20,56
421410 Горива и масла (моторни возила)	500.000	120.000	380.000	24,00
421420 Регистрација на моторни возила	60.000	0	60.000	0,00
421440 Транспорт на луѓе	180.000	28.556	151.444	15,86
423110 Канцелариски материјали	130.000	33.665	96.335	25,90
423120 Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вра	60.000	55.608	4.392	92,68
423210 Материјали за АОП	110.000	14.160	95.840	12,87
423410 Прехранбени продукти и пијалаци	165.000	60.185	104.815	36,48
423710 Средства за одржување на хигиена	30.000	3.617	26.383	12,06
423990 Други материјали	250.000	134.059	115.941	53,62
424110 Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни	100.000	33.490	66.510	33,49
424210 Одржување на згради	1.200.000	104.550	1.095.450	8,71
424420 Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	25.000	0	25.000	0,00
424430 Поправки и одржување на машини	0	0	0	0,00
424440 Поправки и одржување на друга опрема	30.000	20.154	9.846	67,18
425110 Изнајмување на канцелариски простор	150.000	33.946	116.055	22,63
425250 Осигурување на недвижности и права	50.000	0	50.000	0,00
425260 Осигурување на моторни возила	50.000	0	50.000	0,00
425290 Други финансиски услуги	10.000	0	10.000	0,00
425310 Правни услуги	80.000	10.000	70.000	12,50
425640 Изработка на просторни и урбанистички планови	0	0	0	0,00
425920 Услуги за копирање, печатење и издавање	100.000	16.392	83.609	16,39
425990 Други договорни услуги	2.600.000	115.702	2.484.298	4,45
426120 Членарини во домашни организации	50.000	0	50.000	0,00
426990 Други оперативни расходи	120.000	39.166	80.834	32,64
427110 Привремени вработувања	900.000	650.963	249.037	72,33
464910 Плаќање по судски решенија	300.000	17.915	282.086	5,97
485230 Компјутерски софтвер	30.000	0	30.000	0,00
485420 Надомест за одземен имот	400.000	0	400.000	0,00

## Извршување на расходите на буџетската сметка за една потпрограма

Назив на потставката	Буџет	Реализација	Остаток	%
<b>ЕА0 КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ГРАД СКОПЈЕ</b>	<b>540.000</b>	<b>65.684</b>	<b>474.316</b>	<b>12,16</b>
480140 Купување на информатичка и видео опрема	30.000	0	30.000	0,00
480160 Купување на опрема за греење и климатизација	60.000	0	60.000	0,00
480190 Купување на друга опрема	30.000	5.990	24.010	19,97
481230 Реконструкција на деловни објекти	0	0	0	0,00
482520 Купување на средства за телекомуникација	20.000	0	20.000	0,00
483110 Купување на канцелариски мебел	150.000	0	150.000	0,00
486110 Купување на моторни возила	250.000	59.694	190.306	23,88

## Извршување на расходите на буџетската сметка за една потпрограма

Назив на потставката	Буџет	Реализација	Остаток	%
<b>F10 УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0,00</b>
425640 Изработка на просторни и урбанистички планови	450.000	0	450.000	0,00
482910 Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти	200.000	0	200.000	0,00

## Извршување на расходите на буџетската сметка за една потпрограма

Назив на потставката	Буџет	Реализација	Остаток	%
<b>G10 ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0,00</b>
401320 Персонален данок на доход од надоместоци	0	0	0	0,00
420120 Патување во земјата - патни расходи	0	0	0	0,00
421310 Пошта	0	0	0	0,00
421320 Телефон и телефакс	0	0	0	0,00
421440 Транспорт на луѓе	4.000	0	4.000	0,00
423110 Канцелариски материјали	2.000	0	2.000	0,00
423210 Материјали за АОП	0	0	0	0,00
423410 Прехранбени продукти и пијалаци	11.500	0	11.500	0,00
425920 Услуги за копирање, печатење и издавање	67.000	0	67.000	0,00
425990 Други договорни услуги	15.500	0	15.500	0,00
426990 Други оперативни расходи	80.000	0	80.000	0,00

## Извршување на расходите на буџетската сметка за една потпрограма

Назив на потставката	Буџет	Реализација	Остаток	%
<b>Ј00 ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА</b>	<b>450.000</b>	<b>199.500</b>	<b>250.500</b>	<b>44,33</b>
424590 Одржување на други зелени површини	450.000	199.500	250.500	44,33
482920 Изградба на други објекти	0	0	0	0,00

## Извршување на расходите на буџетската сметка за една потпрограма

Назив на потставката	Буџет	Реализација	Остаток	%
<b>J30 ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ</b>	<b>350.000</b>	<b>10.514</b>	<b>339.486</b>	<b>3,00</b>
423990 Други материјали	282.000	10.514	271.486	3,73
425990 Други договорни услуги	68.000	0	68.000	0,00

## Извршување на расходите на буџетската сметка за една потпрограма

Назив на потставката	Буџет	Реализација	Остаток	%
<b>Ј60 ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИР</b>	<b>300.000</b>	<b>239.480</b>	<b>60.520</b>	<b>79,83</b>
424320 Одржување на автопати, улици и патишта	250.000	239.480	10.520	95,79
425990 Други договорни услуги	50.000	0	50.000	0,00

## Извршување на расходите на буџетската сметка за една потпрограма

Назив на потставката	Буџет	Реализација	Остаток	%
<b>J70 ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>
424590 Одржување на други зелени површини	30.000	0	30.000	0,00



## Извршување на расходите на буџетската сметка за една потпрограма

Назив на потставката	Буџет	Реализација	Остаток	%
<b>ЈД0 ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ</b>	<b>3.924.240</b>	<b>299.500</b>	<b>3.624.740</b>	<b>7,63</b>
426990 Други оперативни расходи	0	0	0	0,00
482110 Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици, патишта и авт	0	0	0	0,00
482120 Изградба на улици, патишта и автопати	3.924.240	299.500	3.624.740	7,63

## Извршување на расходите на буџетската сметка за една потпрограма

Назив на потставката	Буџет	Реализација	Остаток	%
<b>Ј10 ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТП</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>	<b>770.000</b>	<b>0,00</b>
426990 Други оперативни расходи	0	0	0	0,00
464990 Други трансфери	770.000	0	770.000	0,00
482320 Изградба на пречистителни станици и колектори	0	0	0	0,00
486120 Купување на камиони	0	0	0	0,00
486190 Купување на други моторни возила	0	0	0	0,00

## Извршување на расходите на буџетската сметка за една потпрограма

Назив на потставката	Буџет	Реализација	Остаток	%
<b>К40 КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО</b>	<b>140.000</b>	<b>15.000</b>	<b>125.000</b>	<b>10,71</b>
421440 Транспорт на луѓе	17.400	0	17.400	0,00
423110 Канцелариски материјали	15.000	0	15.000	0,00
423410 Прехранбени продукти и пијалаци	20.000	0	20.000	0,00
423990 Други материјали	9.500	0	9.500	0,00
425920 Услуги за копирање, печатење и издавање	11.100	0	11.100	0,00
425990 Други договорни услуги	4.000	0	4.000	0,00
426990 Други оперативни расходи	43.500	15.000	28.500	34,48
464990 Други трансфери	4.500	0	4.500	0,00
482630 Реконструкција на споменици	15.000	0	15.000	0,00

## Извршување на расходите на буџетската сметка за една потпрограма

Назив на потставката	Буџет	Реализација	Остаток	%
<b>W00 ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0,00</b>
421410 Горива и масла (моторни возила)	3.000	0	3.000	0,00
423410 Прехранбени продукти и пијалаци	4.000	0	4.000	0,00
425990 Други договорни услуги	40.000	0	40.000	0,00
464990 Други трансфери	73.000	0	73.000	0,00

## Извршување на расходите од самофинансирачки за една потпрограма

Назив на потставката	Самофинансирачки	Реализација	Остаток	%
<b>N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>4.720.000</b>	<b>873.818</b>	<b>3.846.183</b>	<b>18,51</b>
423110 Канцелариски материјали	30.000	0	30.000	0,00
423120 Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените	42.000	12.133	29.868	28,89
423310 Униформи	30.000	0	30.000	0,00
423410 Прехранбени продукти и пијалаци	3.580.000	656.065	2.923.935	18,33
423620 Училишни материјали	50.000	0	50.000	0,00
423710 Средства за одржување на хигиена	20.000	7.700	12.300	38,50
423720 Материјали за разни поправки	5.000	0	5.000	0,00
423990 Други материјали	150.000	64.417	85.583	42,94
424210 Одржување на згради	100.000	0	100.000	0,00
424230 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	23.000	0	23.000	0,00
425230 Осигурување на вработени (несреќи, живот)	140.000	0	140.000	0,00
425490 Други здравствени услуги	25.000	0	25.000	0,00
425750 Услуги за вонучилишни образовни активности	20.000	0	20.000	0,00
425760 Превозни услуги во образованието	330.000	29.000	301.000	8,79
425990 Други договорни услуги	55.000	79.221	-24.221	144,04
426990 Други оперативни расходи	120.000	25.282	94.718	21,07

## Извршување на расходите од дотации за една потпрограма

Назив на потставката	Дотации	Реализација	Остаток	%
<b>N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>46.555.000</b>	<b>10.497.197</b>	<b>36.057.804</b>	<b>22,55</b>
401130 Основни плати - други вработени	26.124.451	6.240.827	19.883.624	23,89
401310 Персонален данок на доход од плата	1.783.275	450.480	1.332.795	25,26
401320 Персонален данок на доход од надоместоци	0	3.000	-3.000	0,00
402110 Основни придонеси за ПИО	7.212.762	1.716.372	5.496.390	23,80
402190 Други придонеси за ПИО	0	170	-170	0,00
402210 Основни придонеси за здравство	2.848.266	689.544	2.158.722	24,21
402220 Основен придонес за професионално заболување	199.477	46.806	152.671	23,46
402290 Други придонеси за Фондот за здравство	0	70	-70	0,00
402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување	536.210	118.677	417.533	22,13
402390 Други придонеси до Агенцијата за вработување	0	10	-10	0,00
421110 Електрична енергија	450.000	67.179	382.821	14,93
421120 Водовод и канализација	110.000	17.953	92.047	16,32
421220 Дрва	440.000	56.743	383.257	12,90
421240 Течни горива	1.120.000	150.000	970.000	13,39
421310 Пошта	30.000	0	30.000	0,00
421320 Телефон и телефакс	190.000	33.272	156.729	17,51
421440 Транспорт на луѓе	1.156.559	325.296	831.263	28,13
423110 Канцелариски материјали	98.000	18.636	79.364	19,02
423120 Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените	40.000	0	40.000	0,00
423410 Прехранбени продукти и пијалаци	20.000	5.672	14.328	28,36
423620 Училишни материјали	20.000	0	20.000	0,00
423710 Средства за одржување на хигиена	65.000	0	65.000	0,00
423720 Материјали за разни поправки	75.000	4.600	70.400	6,13
423810 Ситен инвентар	0	9.840	-9.840	0,00
423990 Други материјали	162.000	33.056	128.944	20,40
424210 Одржување на згради	130.000	13.500	116.500	10,38
424230 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	45.000	0	45.000	0,00
425490 Други здравствени услуги	75.000	0	75.000	0,00
425750 Услуги за вонучилишни образовни активности	32.000	0	32.000	0,00
425760 Превозни услуги во образованието	2.540.000	391.925	2.148.075	15,43
425790 Други образовни услуги	180.000	4.500	175.500	2,50
425920 Услуги за копирање, печатење и издавање	0	3.015	-3.015	0,00
425990 Други договорни услуги	462.000	63.394	398.606	13,72
426990 Други оперативни расходи	80.000	7.460	72.540	9,33
464220 Плаќања за сместување на ученици од основно образование	280.000	25.200	254.800	9,00
480110 Купување на канцелариска опрема	50.000	0	50.000	0,00

## Квартален извештај за доспелани ненамирени обврски

Општина: ЧАШКА

Квартал: Јануари-Март 2010

	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари	260.951	23.691	448.422	1.204.487	1.652.909	1.937.551
февруари		7.452	448.422	1.236.502	1.684.924	1.692.376
март	98.082		448.422	1.212.563	1.660.985	1.759.067
април					0	0
мај					0	0
јуни					0	0
јули					0	0
август					0	0
септември					0	0
октомври					0	0
ноември					0	0
декември					0	0

Образложение:

расходна ставка	Вкупно обврски
401	314.876
402	
403	
411	
412	
413	
420	
421	7.452
423	30.248
424	98.082
425	6.001
426	65.773
431	
432	
433	
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	
471	
472	448.422
473	788.213
474	
489	
491	
492	
493	
<b>Тотал</b>	<b>1.759.067</b>

Бр.07-656/7  
30.04.2010 година

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр 5/2002)

Градоначалникот на Општина Чашка, донесе :

### ЗАКЛУЧОК

**За објавување на заклучок за Усвојување на  
Измена на програмата за уредување на градежно  
земјиште и заштита на животната средина на  
просторот на Општина Чашка за 2010**

Се објавува Заклучок за Усвојување на Измена на програмата за уредување на градежно земјиште и заштита на животната средина на просторот на Општина Чашка за 2010, што Советот на Општина Чашка го донесе на седницата на 30.04.2010 година.

Бр.08-656/15  
30.04.2010 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горанчо Пановски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа Сл.весник на РМ бр.5/02, а во согласност со член 43 став 1 точка 2 од Законот за градежно земјиште Сл. весник на РМ бр. 53/01,

Советот на Општина Чашка на седницата на 30.04.2010 година, донесе :

### ЗАКЛУЧОК

**За Усвојување на Измена на програмата за  
уредување на градежно земјиште и заштита на  
животната средина на просторот на Општина  
Чашка за 2010 година**

1. Советот на Општина Чашка ја Усвои измената на програмата за уредување на градежно земјиште и заштита на животната средина на просторот на Општина Чашка за 2010 година.

2. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Сл.гласник на Општина Чашка.

Врз основа на член 46 од Законот за градежно земјиште ("Сл.весник на РМ" бр.82/08 и 143/08), согласно Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост ("Сл.весник на РМ"бр.88/09), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на \_\_\_\_02.2010 година донесе

### ПРЕДЛОГ (ВТОРА) ИЗМЕНА НА ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА НА ПРОСТОРОТ НА ОПШТИНА ЧАШКА ЗА 2010 ГОДИНА

#### ВОВЕД

Со оваа Програма се уредува:

- I. Просторот кој е предмет на уредување,
- II. Обемот на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште,
- III. Обемот и степенот на опремување на градежно земјиште со објекти на основната и секундарната инфраструктура,
- IV. Изворите за финансирањето на Програмата,
- V. Пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште,
- VI. Висина на надоместокот за уредување на градежно земјиште и неговата распределба,
- VII. Начин на распределба на средствата за финансирање за изградба и одржување на инфраструктурата,
- VIII. Средства наменети за изработка на урбанистички планови и средства за изработка на документација за градење на инфраструктурни објекти,
- IX. Динамика на извршување на Програмата,
- X. Преодни и завршни одредби.

#### I. ПРОСТОРОТ КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ

Како простор кој е предмет на уредување со поблиско определување на земјиштето што се уредува се смета, изграденото и неизграденото земјиште на просторот на Општина Чашка, прогласен како градежен реон.

#### II. ОБЕМОТ НА РАБОТИТЕ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

Под обем на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште се подразбира:

- II-1. Подготвителни работи и
- II-2. Расчистување на градежното земјиште.
- II-1. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ

Под подготвителни работи се подразбира:



- Оформување на геодетска документација.
- Извршување на основни геомеханички испитувања за градежни парцели каде ќе се градат објекти од комуналната инфраструктура.

#### II-2. РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Расчистувањето на градежното земјиште на градежните парцели е со цел да се изврши опремување на градежната парцела со објекти од комуналната инфраструктура.

Под расчистување на градежно земјиште на градежната парцела се смета:

- Решавање на имотно правните односи.
- Решавање на станбените прашања на сопствениците кои живеат или вршат дејност како физичко лице во објектите што се уриваат.
- Уривање на постојните градежни и други објекти на градежното земјиште (градежна парцела) и селидба на сопствениците со пренесување на покуќнината и опремата, уривање на објектите со транспорт на материјалот од уривањето до депо.

### III. ОБЕМОТ И СТЕПЕНОТ НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИТЕ НА ОСНОВНАТА И СЕКУНДАРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Под обем на опремување на градежното земјиште се подразбира изградба на објекти на инфраструктурата, заради непречен пристап до градежната парцела од јавен пат, поставување: водоводна, канализациона (фекална и атмосферска), нисконапонска електрична, ТТ и друга мрежа со приклучоци до градежната парцела.

Опремувањето на градежното земјиште може да биде извршено целосно или делумно, во минатиот период или во моментот кога се уредува.

Под степен на опремување на градежното земјиште се подразбира степенот на опременост на земјиштето со објекти од комуналната инфраструктура за задоволување на заедничката и индивидуалната комунална потрошувачка, до границите на градежната парцела.

Степенот на уреденост на градежното земјиште може да биде основен, повисок или понизок од основниот.

#### III-1 Основен степен на уреденост на градежно земјиште со комунална инфраструктура опфаќа:

- непречен пристап до градежната парцела од јавен пат (улица со тротоари), пешачки патеки и други површини согласно урбанистички планови;
- подземна електрична мрежа;
- улично осветлување;
- водоводна мрежа;
- фекална канализација и
- атмосферска канализација.

#### III-2 Повисок степен на уреденост на градежно земјиште со комунална инфраструктура опфаќа објектите од III-1, како и:

- ПТТ (оптичка - телекомуникациона) мрежа;
- топлификациона мрежа;

- паркинг простори
- гасоводна мрежа и
- пречистителна станица за отпадни води.

#### III-3 Понизок степен на уреденост на градежно земјиште со комунална инфраструктура опфаќа:

- непречен пристап до градежната парцела од некатегоризиран јавен пат;
- сопствено водоснабдување (нема приклучок на водоводна мрежа);
- септичка јама (нема приклучок на фекална канализација);
- сопствен одвод на атмосферски води (нема приклучок на атмосферска канализација);
- нестандартно улично осветлување и ;
- надземна нестандартна електрична мрежа.

#### III-4 Опремување со објекти од комуналната инфраструктура до градежната парцела:

- а) Опремување со објекти од комуналната инфраструктура за заедничка комунална потрошувачка во кои спаѓаат:
- основни градски сообраќајници (примарни и секундарни);
  - непречен пристап до градежната парцела од јавен пат;
  - магистрални и примарни водови за довод на вода заедно со пратечки објекти;
  - магистрални и примарни водови за одвод на фекална и атмосферска вода заедно со пратечки објекти
  - градски плоштади и јавни прометни површини (улицы, тротоари, пешачки и други површини согласно урбанистички планови);<sup>56</sup>
  - изградба на јавно осветлување и
  - изградба на јавно зеленило.

Овие елементи претставуваат претходни вложувања за опремувањето на градежното земјиште, а учествуваат со 20 % од надоместокот за уредување на градежното земјиште.

б) Индивидуална комунална потрошувачка за кои е извршено или ќе се изврши:

- изградба на секундарна водоводна мрежа до водомерна шахта;
- изградба на секундарна фекална мрежа до последната шахта;
- изградба на секундарна нисконапонска електрична мрежа, до и со приклучен орман за индивидуални станбени згради и со разводен орман за колективни станбени згради;
- изградба на секундарни ТТ-мрежи до приклучен орман;

Трошоците за уредувањето на градежното земјиште, до градежната парцела која е доделена на користење, согласно склучените договори со корисниците, ги плаќа Општина Чашка, со едно приклучно место за секој објект од инфраструктурата за една градежна парцела.

Трошоците за уредување на градежното земјиште до градежната парцела согласно склучен договор со Општината може да ги плати и инвеститорот, правно или физичко лице.

Целосното уредување на градежното земјиште, се врши по обезбедувањето на правни, технички услови и материјални средства.

### **III-5 Опредување со објекти од комунална инфраструктура во границите на градежната парцела:**

- Уредувањето на градежното земјиште во границите на градежната парцела со комунална и сообраќајна инфраструктура и партерно уредување го врши корисникот на земјиштето(инвеститор).

- Проектирањето и изградбата на инфраструктурната мрежа за висок напон, друга инсталација и објекти, трафостаници или учеството во нив, корисникот на земјиштето го регулира согласно енергетската согласност издадена од ЕВН-ЕСМ.

- Доколку изградените објекти од комуналната инфраструктура остануваат во границите на градежната парцела на корисникот и под објектите што ќе ги гради, корисникот на земјиштето мора да побара писмена согласност од надлежниот општински орган, кој дава согласност по мислење од соодветното комунално претпријатие. Трошоците за заштита на тие објекти се на товар на корисникот на земјиштето.

- Трошоците за преместување на постојните објекти од комуналната инфраструктура што пречат за изградба и користење на објектите се на товар на корисникот на земјиштето, со исклучок на трошоците за преместување на постојните инфраструктурни инсталации што пречат за изградба и користење на објектите изградени без согласност на надлежниот општински орган.

Трошоците за расчистување на градежното земјиште и геомеханичките испитувања се на товар на корисникот на земјиштето. Исто така, корисникот на земјиштето е должен да ги надомести на Општината, порано направените трошоци за расчистување на градежната парцела.

**IV. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ И ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА  
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТОЗЕМЈИШТЕ**

**I ИЗВОРИ НА РАСХОДИ НА НА ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА  
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ**

	<b>П Р И Х О Д И</b>	<b>Втора измена на програмата за 2010 година</b>
<b>1</b>	<b>Агенција за државни патишта</b>	3.784.516,00 ден.
<b>2</b>	<b>Буџет на Општина Чашка</b>	2.339.724,00 ден.
	<b>Вкупно</b>	<b>6.124.240,00 ден.</b>

	<b>Р А С Х О Д И</b>	
<b>Ф1</b>	<b>Урбано планирање</b>	<b>650.000,00 ден.</b>
<b>Ф10</b>	<b>Урбано планирање</b>	650.000,00 ден.
1	Изработка на урбанистичка документација	450.000,00 ден.
2	Изработка на техничка документација	200.000,00 ден.
<b>ЈГ</b>	<b>Изградба на систем за водоснабдување</b>	<b>0,00 ден.</b>
<b>ЈГО</b>	<b>Изградба на систем за водоснабдување</b>	0,00 ден.
1		0,00 ден.
<b>Ј6</b>	<b>Одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим на сообраќај</b>	<b>300.000,00 ден.</b>
<b>Ј60</b>	<b>Одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим на сообраќај</b>	<b>300.000,00 ден.</b>
1	Зимско одржување	300.000,00 ден.
<b>ЈД</b>	<b>Изградба и реконструкција на локалните патишта и улици</b>	<b>3.924.240,00 ден.</b>
<b>ЈДО</b>	<b>Изградба и реконструкција на локалните патишта и улици</b>	<b>3.924.240,00 ден.</b>
1	Доасфалтирање на улица Кочо Рацин во нас.Чашка	/
2	Изградба на атмосферска канализација на кракот на Т.Јанев спрема трафостаницата	/
3	Изградба на улица Тодор Јанев крак спрема трафостаницата довршување	/

4	Изградба на дел од улица Гоце Делчев (со изградба на пропуст)Изградба на мовче на долот во м.в.Клисура во н.Чашка	1.329.000,00 ден.
5	Бетонирање на улица во с.Извор	150.000,00 ден.
6	Изработка на коловозна плоча и ограда на мовче во с.Долно Јаболчиште	210.000,00 ден.
7	Изградба на улици во Богомила	150.000,00 ден.
8	Бетонирање на улица Ацо Шопов	/
9	Надзор над градба на објектите опфатени во програмата	216.240,00 ден.
10	Бетонирање на улици во с.Горно Јаболчиште	150.000,00 ден.
11	Бетонирање на улица во с.Долно Јаболчиште	50.000,00 ден.
12	Изградба на потпорен сид во с.Долно Јаболчиште	30.000,00 ден.
13	Тампоирање на локален пат за с.Бусилци	300.000,00 ден
14	Тампонирање и локален пат за с.Чашка и чистење на канали за одводнување на истиот пат	<b>300.000,00 ден</b>
15	Пробивање, тампонирање на улица во с.Еловец и изградба на потпорен сид.	300.000,00 ден
17	Чистење на канали за одводнување и тампонирање на дел од локален пат за с.Крајници	139.000,00 ден
18	Тампонирање на локален пат за с.Крива Круша со ископ и чистење на постојни одводни канали	300.000,00 ден
19	Тампонирање на локален пат до депонија - Раковец	300.000,00 ден
ЈИО	Изградба на системи за одведување и пречистување	<b>770.000,00 ден.</b>
1	Поддршка на ЛЕАП втора фаза	770.000,00 ден.
<b>Ј00</b>	<b>Одржување на урбана опрема</b>	<b>450.000,00 ден.</b>
1	Одржување на урбана опрема од ЈПКД ТОПОЛКА	450.000,00 ден.
Ј70	Одржување и користење на паркови и зеленила	<b>30.000,00 ден.</b>
1	Доделување на средства по Програма за одржување на јавна чистота на ЈПКД ТОПОЛКА	30.000,00 ден.
	<b>Вкупно (Ф и Ј)</b>	<b>6.124.240,00 ден.</b>

**V. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И НЕГОВАТА РАСПРЕДЕЛБА**

За урбани единици за кои се донесени урбанистички планови за село висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште при изградба, доградба, надградба и пренамена на објекти е усвоена 350,00 денари. 2.

Во оваа цена не се предвидени трошоците за уредување на земјиштето околу објектите (партерно уредување) кое со самофинансирање ќе го уредуваат самите граѓани.

При изготвување на овој Правилник почитуван е Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост (Сл.весник на РМ бр.88/2009).

Согласно тоа, висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште се пресметува врз основа на новата корисна површина што ќе се гради, што представува збир на сите простори во објектот, согласно заверениот основен проект и анекс на основниот проект, помножени со следните коефициенти:

I. Градежен реон		
1.	<b>Станбени објекти</b> (индивидуални и колективни) - станбени простории . . . . . - станб. простории со висина до 2,50 м, подпокривен простор . . . . . - лоѓија затворена од три страни. . . . . - подлоѓија затворена од две страни. . . . . - балкони, тераси . . . . . - заеднички проодни тераси, пасажи. . . . . - помошни простории, остава за гориво, котлара, визба . . . . . - трафостаница од 35 Кв во објект и надвор од објектот. . . . . - скалишен простор и заеднички комуникации. - стражарници, управител, простории за домар. - паркиралишта и гаражи . . . . .	350,00 ден./м2
		Коефициент 1.0
		Коефициент 0.2
		Коефициент 0.4
		Коефициент 0.3
		Коефициент 0.2
		Коефициент 0.2
		Коефициент 0.3
		Коефициент 0.3
		Коефициент 0.5
Коефициент 0.1		
2.	<b>Деловни, јавни и производни објекти</b> - простории . . . . . - магацини. . . . . - помошни простории, остава за гориво, котлара . . . . . - трафостаница од 35 Кв во објект и надвор од објект. . . . . - скалишен простор и заеднички комуникации. - паркиралишта и гаражи . . . . . - лоѓија затворена од три страни. . . . . - подлоѓија затворена од две страни. . . . . - балкони, тераси . . . . . - отворен наткриен простор . . . . .	350,00 ден./м2
		Коефициент 1.0
		Коефициент 0.5
		Коефициент 0.3
		Коефициент 0.4
		Коефициент 0.5
		Коефициент 0.1
		Коефициент 0.5
		Коефициент 0.3
		Коефициент 0.4
Коефициент 0.3		

3.	<b>Други објекти:</b>	350 ден./м <sup>2</sup>
	- катна гаража .....	Коефициент 0.2
	- спортски покриени објекти .....	Коефициент 0.5
	- спортски откриени објекти .....	Коефициент 0.3
	- бензински пумпи, гасни станици и базни станици за <b>50% од површина на локацијата.</b>	Коефициент 1.0
	- отворени пазаришта, за 30% од површината на локацијата .....	Коефициент 1.0
	- базени .....	Коефициент 0.2
- трафостаници над 35Кв .....	Коефициент 1.0	

По исклучок, во новата корисна површина што ќе се гради согласно заверената проектна документација не се пресметува површината на:

- сидовите и другите конструктивни елементи;
- инсталационите канали;
- окната за лофтови;
- отворени паркиралишта.

Во останатите урбани единици за кои што општината нема донесено урбанистички план за село, а издавањето на условите за градба се врши врз основа на урбанистички план вон населено место, државна и локална урбанистичка планска документација и општи акти, при пресметувањето на надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се наплатува 20% од утврдениот надоместокот за уредување на градежното земјиште за основната инфраструктура и ќе се применува табелата за дополнително опремување на градежното земјиште.

При пресметувањето на висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште учеството на поедините елементи на дополнителното опремување на градежното земјиште, кои учествуваат со 80% од надоместокот за уредување на градежното земјиште, е следното:

1.	Изработка на генерални, детални урбанистички планови, урбанистичка документација, проектна документација и надзор	5,00 %
2	Изградба на улици	11,00 %
	- пробивање .....	37,50 %
3	Изградба на фекална канализација	6,00 %
4	Изградба на водоводна мрежа	5,50 %
5	Поставување на ниско-напонска мрежа	5,00 %
6	Поставување на трафостаница	10,00 %
	Вкупно:	80,00 %

Овие елементи претставуваат вистински (реални) трошоци за опремување на градежното земјиште, а учествуваат со 80 % од надоместокот за уредување на градежното земјиште.

При реконструкција со која не се добива нова градежна површина, надоместокот за уредување на градежното земјиште не се наплатува.

Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште се пресметува на следниот начин:

- За расчистувањето на градежни парцели за објекти од комунална инфраструктура за индивидуалната и заедничката комунална потрошувачка, проектирањето и изградбата објекти од комунална инфраструктура и уредување на заедничкиот градски простор, се наплатува надоместок за уредување на градежно земјиште на ниво на Општина Чашка, врз Основица изразена во денари/м<sup>2</sup> нето изградена површина.

Корисникот на градежното земјиште мора да обезбеди согласност за приклучување на објектот на соодветната секундарна мрежа за индивидуална потрошувачка од соодветното комунално претпријатие и без согласност на Општината не може да се приклучи на инфраструктурните мрежи и објекти во Општината.

Доколку не добие согласност од комуналното претпријатие по писмен пат, Општината ќе склучи договор за регулирање на надоместок за уредување на градежно земјиште само за оние секундарни мрежи од индивидуална потрошувачка за кои има писмена согласност.

По добивањето на дополнителната согласност надоместокот за уредување на градежно земјиште за оваа секундарна мрежа од индивидуална потрошувачка се наплатува по упросечени цени.

## VI. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

За висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште, се склучува Договор за регулирање на надоместок за уредување на градежното земјиште во писмена форма, директно помеѓу корисникот на земјиштето од една страна и Општината од друга страна, по доставена заверена проектна документација и доставено решение за локациски услови и енергетски согласности.

Надоместокот за уредување на градежното земјиште за пренамена од станбен во друг вид простор се наплатува еднократно во висина на евентуалната разлика, а средствата се неповратни.

Надоместокот за уредување на градежното земјиште за пренамена од друг вид простор (административно - деловен, произведен и објекти од јавен карактер), во станбен простор не се наплатува.

Во случај кога опремувањето на градежното земјиште е завршено во предходниот период, за целосно уредено градежно земјиште, корисникот на земјиштето плаќа надоместок до висината на реалните трошоци за уредување - целосен надоместок.

Во случај кога градежното земјиште се доуредува (кога е изградена основната инфраструктурна мрежа, а на неа треба да се доизгради секундарна инфраструктурна мрежа) корисникот на земјиштето е должен да инвестира во нејзината изградба.

Во случај кога градежното земјиште делумно ќе се уредува или воопшто не се уредува, корисникот на земјиштето плаќа надоместок до висината на трошоците за делумното уредување на земјиштето - делумен надоместок или воопшто не плаќа надоместок.

Во случај кога градежното земјиште е уредено со изградена основна инфраструктурна мрежа, а во локалитетот каде се наоѓа градежната парцела нема донесено урбанистичка документација и не е изградена секундарната инфраструктурата, а корисникот на земјиштето инсистира сам да ја гради секундарната инфраструктурна мрежа, согласно оверена техничка документација за градење на инфраструктурните објекти со свои средства, должен е на општината да и надокнади за порано направените трошоци во висина од 20%(основна инфраструктура) од надоместокот за уредување на градежно земјиште да овозможи на идните корисници на земјиштето приклучување на инфраструктурните мрежи без да му платат надомест; односно инфраструктурната мрежа што ќе ја гради сам да биде технички примена од соодветното комунално претпријатие и да ја предаде на општината без надомест.

Трошоците за опремување и изградба на објекти од комунална инфраструктура надвор од конкретната градежна парцела и трошоците за преместување на објекти од комунална инфраструктура за индивидуална и заедничка комунална потрошувачка, што корисникот ги извел и си ги изведува самоиницијативно без учество на Општината, а пред склучување писмени договори за регулирање на надоместок за уредување на градежно земјиште и писмен договор за изведување на објекти од комунална инфраструктура не се признаваат, освен во локалитети каде биле бесправно изградени објекти, а со донесување на нови урбанистички планови, истите се вклопуваат.

За овие локалитети, мора да има исправна техничка документација за изградените објекти од инфраструктура, заверена од надлежен орган и

изградените инфраструктурни мрежи примени од јавните комунални претпријатија. При ова се признаваат само трошоците - делот од надоместокот за уредување на градежното земјиште за изградената инфраструктурна мрежа од индивидуална комунална потрошувачка.

. Оваа изградена инфраструктурна мрежа мора да биде предадена на локалната самоуправа; овозможи идно приклучување на нови идни корисници на земјиштето без надомест; а новите корисници на земјиштето да и надоместат на локалната самоуправа целосен надоместок за уредување на градежното земјиште.

. Надоместокот за уредување на градежно земјиште може да се наплатува и по принцип на одложено плаќање, на еднакви месечни рати и процентуално учество од вкупниот износ со обезбедување на инструмент (клаузула) во Договорот за сигурна динамика и гаранција за исполнување на договорната обврска. Во функција на принципот на одложено плаќање се воспоставуваат “прагови” врзани во зависност од висината на долгот и рокот на одложеното плаќање кои се формирани на следниов начин:

- \* За вкупен износ на надоместокот до 20.000,00 денари надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе се плаќа при склучување на договорот во целост.
- \* За вкупен износ на надоместокот од 40.000,00 до 60.000,00 денари надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе се плаќа 50% при склучување на договорот, а остатокот од 50% ќе се плаќа на 6 (шест) еднакви месечни рати.
- \* За вкупен износ на надоместокот над 60.000,00 денари надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе се плаќа 50% при склучување на договорот, а остатокот од 50% ќе се плаќа на 12 (дванаесет) еднакви месечни рати.
- \* При наплатување на надоместокот за уредување на градежното земјиште во случај на легализација (по донесување на Закон за легализација на дивоградби за населени месдта за кои има донесено урбанистички планови) на веќе изградени објекти плаќањето ќе се врши на 24 (дваесет и четири) еднакви месечни рати, без оглед на висината на надоместокот.

Во поглед на одложено плаќање, присилна наплата, каматата и застареноста на обврската за плаќање ќе се користи клаузулата од Договорот помеѓу Инвеститорот и Органот на Општината надлежен за уредување на градежно земјиште .

VII. СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И СРЕДСТВА ЗА

## ИЗРАБОТКА НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ

Општината ја финансира изработката на УП за село, УП вон населено место, локална урбанистичка планска документација и Општи акти (согласно усвоената годишна Програма за изработка на урбанистички планови за селата во Општина Чашка од страна на Советот на Општина Чашка) и изработка на техничка документација за инфраструктурни објекти.

УП вон населено место или локална урбанистичка планска документација кои се изработуваат на барање на заинтересирани правни или физички лица и чишто програмски барања и подрачја на интерес се прифатливи за општината, ќе биде финансирана од страна на барателите.

## VIII. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Динамиката на извршувањето ќе зависи од создадените правни и технички услови, како и од приливот на средствата од надоместокот за уредување на градежното земјиште и другите средства.

Опремувањето на земјиштето се врши по добивање на Одобрение за градење на објекти од комуналната инфраструктура.

## IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. За спроведување на оваа Програма надлежен е градоначалникот на Општина Чашка.
2. Градоначалникот на Општина Чашка е должен за прераспоредувањето на средствата на работите од една во друга позиција во износ до 5% да го информира Советот на Општина Чашка, а за поголемо прераспоредување на средства одлука мора да донесе Советот на Општина Чашка.
3. Оваа Програмата влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на општина Чашка”.

Бр.07-656/14  
30.04.2010 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Рамадан Амзов с.р.



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ( Службен весник на РМ “ бр.5/2002 )

Градоначалникот на Општина Чашка, донесе :

### **ЗАКЛУЧОК**

#### **За објавување на одлука за давање на приоритет за реализација на проект**

Се објавува Одлука за давање на приоритет за реализација на проект, што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 30.04.2010 година.

Бр.08-656/12  
30.04.2010 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горанчо Пановски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 3 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа Сл.весник на РМ бр 5/2002, Советот на Општина Чашка на седницата на 30.04.2010 година, донесе :

### **ОДЛУКА**

#### **За давање на приоритет за реализација на проект**

#### **Член 1**

Советот на Општина Чашка го утврди како приоритетен Проектот - „ Уредување на пешачка патека до Изворите на река Бабуна – Општина Чашка, кој ќе биде аплициран до АФПЗПП за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на рурален развој за 2010 година.

#### **Член 2**

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Сл.гласник на Општина Чашка .

Бр.07-656/11  
30.04.2010 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ( „ Службен весник на РМ “ бр.5/2002)

Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

### **ЗАКЛУЧОК**

#### **За објавување на заклучок за прифаќање на извештај за состојбата во село Бусилци а се однесува на напасување на стока**

Се објавува Заклучок за прифаќање на извештај за состојбата во село Бусилци, а се однесува на напасување на стока, што Советот на Општина Чашка го донесе на седницата на 30.04.2010 година.

Бр.08-656/17  
30.04.2010 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горанчо Пановски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа Сл.весник на РМ бр 5/2002, Советот на Општина Чашка на седницата на 30.04.2010 година донесе :

### **ЗАКЛУЧОК**

#### **За прифаќање на извештај за состојбата во село Бусилци а се однесува на напасување на стока**

1. Советот на Општина Чашка го прифати Извештајот за состојбата во село Бусилци, а се однесува на напасување на стока.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Сл. гласник на Општина Чашка.

Бр.07-656/16  
30.04.2010 година

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („ Службен весник на РМ “ бр. 5/2002 )

Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

**ЗАКЛУЧОК**  
**За објавување на буџетски календар за 2010 година**

Се објавува, На Буџетски Календар за 2010 година, што Советот на Општина Чашка го донесе на седницата на 30.04.2010 година

Бр.08-656/10  
30.04.2010 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горанчо Пановски с.р.

Врз основа на член 27 став 4 и 5 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл. весник на РМ “ бр.61/04), член 36 став 1 точка 15 од законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ “ бр. 5/02 ) општина Чашка на 30.04.2010 година, донесе :

Врз основа на член 27, став 4 и 5 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.61/04), член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02 Општина Чашка на ден \_\_\_\_2010 година

### БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР за 2010 година

Можен датум	Буџетски активности	Одговорност
Март-април	Советот на Општината го донесува буџетскиот календар	Закон за финансирање на ЕЛС, (Сл.весник бр.61/04, член 27, став 4
април -мај	Градоначалникот подготвува препораки за подготовка на финансиски планови и ги поднесува до корисниците на општинскиот буџет	Градоначалник Одделение за финансирање, буџет, општински имот и администрирање со
мај - јуни	Општинските буџетски корисници ги доставуваат нивните финансиски планови заедно со објаснувањата за одделните	Буџетски корисници
јули - август	Одделението за финансирање, буџет, општински имот и администрирање со даноци и имот ги анализира барањата од буџетските корисници и го известува Градоначалникот за основните параметри	Одделение за финансирање, буџет, општински имот и администрирање со даноци и имот
септември	Министерот за финансии го доставува буџетскиот циркулар до општините (најдоцна до 30.09.)	Закон за буџетите (Сл.весник бр.64/05, член 21) Закон за финансирање на ЕЛС (Сл.весник бр.61/04,
октомври	Градоначалникот и Одделението за финансирање, буџет, општински имот и администрирање со даноци и имот се состануваат, за да ги одредат приоритетите и одредбите на буџетот за наредната година	Градоначалник, Одделение за финансирање, буџет, општински имот и администрирање со
Октомври	Буџетските информации се доставуваат до Одделенијата во Општината, заедно со упатствата за основните насоки и препораки од Градоначалникот	Одделение за финансирање, буџет, општински имот и администрирање со
Октомври	Проценките на трошоците за наредната буџетска година се враќаат во Одделението за финансирање, буџет, општински имот и администрирање со даноци и имот од останатите одделенија и сектори	Раководители на одделенија и општински буџетски корисници

30 октомври	а. Се собираат буџетските барања б. Барањата се анализираат, усогласуваат и поднесуваат до Градоначалникот в. Се изготвува билансот на приходи	Одделение за финансирање, буџет, општински имот и администрирање со даноци и имот
ноември	Градоначалникот го разгледува и одобрува Нацрт-буџетот подготвен од страна на Одделението за финансирање, буџет, општински имот и администрирање со	Градоначалник
декември	Нацрт –буџетот( работен материјал) се разгледува прв пат од Советот на Општината и се расправа за евентуалните дополнувања	Совет на Општина
декември	Се доставува конечен Предлог-буџет од страна на Градоначалникот	Градоначалник
декември	Се води расправа во телата на Советот на Општината	Комисија за финансирање и буџет
декември и	Советот на Општината го усвојува буџетот за наредната година (најдоцна до 31 декември)	Совет на Општина
јануари	Започнува новата буџетска година	

Совет на Општина Чашка  
Претседател  
Рамадан Амзов

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Рамадан Амзов с.р.

**Содржина :**

1. Заклучок за објавување на одлука за измена и дополнување на одлуката за извршување на буџетот на Општина Чашка за 2010 година
2. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на буџетот на Општина Чашка за 2010 година.
3. Заклучок за објавување на одлука за измена на распоредот на средства во буџетот на Општина Чашка за 2010 година.
4. Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Чашка за 2010 година.
5. Заклучок за објавување на Квартален Извештај за извршување на буџетот на Општина Чашка за квартал 1
6. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на измена на Програмата за уредување на градежно земјиште и заштита на животната средина на просторот на Општина Чашка за 2010 година.
7. Заклучок за Усвојување на измена на Програмата за уредување на градежно земјиште и заштита на животната средина на просторот на Општина Чашка за 2010
8. Заклучок за објавување на одлука за давање на приоритет за реализација на проект.
9. Одлука за давање на приоритет за реализација на проект
10. Заклучок за објавување на заклучок за прифаќање на извештај за состојбата во село Бусилци а се однесува на напасувањето на стока.
11. Заклучок за прифаќање на извештај за состојбата во село Бусилци а се однесува на напасување на стока.

**Издавач: Општина Чашка**  
**ул.Илинденска бр.8 нас.Чашка**  
**Тел/043-241-400 факс 043/241-343**

---

---

**Уредник/Бојанка Мирова**  
**Изготвил/Катица Јовановска**  
**Техничка обработка/Димче Ангелов**